



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 септември 2016 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Македонија: август 2016 година

- Во август 2016 година, **паричната маса (монетарниот агрегат M4¹)** бележи месечен раст од 2,0%, додека растот на годишна основа изнесува 4,5%. Притоа, најголем придонес во месечниот и годишниот раст имаат компонентите на најликвидниот монетарен агрегат M1 (готовите пари во оптек и денарските депозити на трансакциските сметки²).
- **Вкупните депозити**, во август на месечна основа, остварија раст од 2,5%, а на годишна основа пораст од 4,5%, главно поради растот на депозитите на корпоративниот сектор. Притоа, годишната стапка на депозитен раст забрзува во однос на претходниот месец за 1,0 п.п.
- **Вкупните кредити** во август беа непроменети на месечна основа, а на годишна основа стапката на раст изнесува 2,9%³, при зголемено кредитирање на домаќинствата. Годишната стапка на кредитен раст минимално забавува во однос на јулската стапка (за 0,1 п.п.).

Табела 1. Вкупни депозити и кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)					годишна промена					месечна промена	
	12.2015	3.2016	6.2016	7.2016	8.2016	12.2015	3.2016	6.2016	7.2016	8.2016	7.2016	8.2016
						во %					во %	
Парична маса M4	331,007	330,713	322,156	324,122	330,646	6.8	6.2	2.5	3.6	4.5	0.6	2.0
Вкупни депозити	304,552	304,820	296,027	296,650	304,012	6.5	6.2	2.3	3.5	4.5	0.2	2.5
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	77,034	75,742	73,011	73,041	79,102	13.0	16.0	5.6	11.8	11.7	0.0	8.3
Домаќинства	212,056	213,661	206,118	207,306	207,896	4.1	3.1	0.2	0.2	1.0	0.6	0.3
Вкупни кредити	279,871	280,023	274,453	273,756	273,814	9.5	8.4	3.5	3.0	2.9	-0.3	0.0
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	157,834	154,987	149,131	147,703	147,059	7.1	5.1	-0.5	-0.8	-0.9	-1.0	-0.4
Домаќинства	120,832	123,887	124,192	124,927	125,676	12.9	13.0	8.8	8.1	7.8	0.6	0.6

Извор: НБРМ.

¹ Паричната маса M4 ги вклучува монетарниот агрегат M1 (готовите пари во оптек и депозитните пари), монетарниот агрегат M2 (краткорочните депозити) и долгорочните депозити. За подетално објаснување види методологија:



<http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

² Денарските депозити на трансакциските сметки се однесуваат на депозитните пари.

³ Годишниот кредитен раст без ефектот од преносот на сомнителните и спорни побарувања врз основа на кредити од билансна во вонбилансна евиденција изнесува 8,2%. Имено, на 17.12.2015 година, Советот на Народната банка ја усвои Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик, според која најдоцна до 30 јуни 2016 година банките имаат обврска да ги пренесат од билансна во вонбилансна евиденција (и да продолжат да ги пренесуваат) сите побарувања коишто се целосно резервирани подолго од две години, односно кај кои пред најмалку две години банката го утврдила и целосно го покрила кредитниот ризик од ненаплата. И покрај преносот на вонбилансна евиденција на овие побарувања, банките го задржуваат правото за нивна наплата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



- Вкупните **депозити** на корпоративниот сектор во август забележаа значителен раст од 8,3% на месечна основа, додека на годишна основа се зголемени за 11,7%.
- Кај вкупните **кредити** на корпоративниот сектор и овој месец е евидентирано минимално месечно намалување, додека на годишна основа кредитниот раст трет месец по ред е во негативната зона (-0,9% во август 2016 година). Доколку, пак, се исклучи ефектот од преносот на сомнителните и спорни побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, кредитите на корпоративниот сектор би бележеле раст од 4,7%.

⁴ За потребите на ова соопштение корпоративниот сектор се однесува на јавните и останатите нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁵




Извор: НБРМ.

- Кај вкупните **депозити** на домаќинствата, во август, бележиме мал месечен и годишен раст од 0,3% и 1,0%, соодветно.
- Кај вкупните **кредити** на домаќинствата овој месец бележиме мало месечно зголемување од 0,6%, додека на годишна основа растот изнесува 7,8%, што претставува надолна тенденција во однос на просечните стапки на раст во првата половина од годината. Со исклучување на ефектот од преносот на сомнителните и спорни побарувања од билансна во вонбилансна евиденција, годишниот кредитен раст кај домаќинствата би изнесувал 12,3%.

⁵ За потребите на ова соопштение домаќинствата се однесуваат на физичките лица и самостојните вршители на дејност.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Од аспект на намената на кредитите, **потрошувачките кредити** одобрени на физичките лица забележаа месечен пораст за 0,4% и годишен пораст за 15,5%, додека **станбените кредити** забележаа месечен и годишен раст од 0,9% и 14,5%, соодветно. Кај **автомобилските кредити**, пак, бележиме пад на кредитната активност како на месечна (за 1,9%), така и на годишна основа (за 28,7%). Кредитите одобрени на **кредитни картички, како и негативните салда на тековните сметки** бележат месечен пораст (0,7% и 2,8%, соодветно), како и годишен пораст (0,8% и 5,3%, соодветно). Кредитите одобрени по **други основи** бележат месечно намалување од 0,6%, додека на годишна основа бележат пораст од 10,1%.

Придружни информации

Временски серии на податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци

<http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilansi-i-pregledi-na-depozitni-institucii.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/kalendar_na_objavuvanje_na_podatoci.nspix



Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика

Монетарни движења во Република Македонија: 21 октомври 2016 година (референтен пресек заклучно со септември 2016).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 110/108).